

	име и презиме				
1	Калинка Габер	Државна секретарка	Kalinka.Gaber@sep.gov.mk		
2	м-р Драган Тилев	Кабинетски службеник, Помошник на заменик на претседателот на Владата на РМ задолжен за европски прашања, за интеграција и странска помош (Државен советник за европски политики и координација)	Dragan.Tilev@sep.gov.mk	72205271	
3	Љиља Трпковска	Државен советник за поддршка на процесот за подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија	Ljilja.Trpkovska@sep.gov.mk	70234 504	

4	м-р Селвет Барути	Државен советник за поддршка на процесот на интеграција (породилно отсуство)	selvet.baruti@sep.gov.mk		
5	Билјана Бутлевска	Раководител на сектор за интеграција	Biljana.Butlevska@sep.gov.mk	75359220	
6	Мбареса Истрефи-Шаќири	Помошник раководител на сектор за интеграција (Упатена во Мисија Брисел)	Mbaresa.Istrefi@sep.gov.mk	71329755	
7	м-р Јулијана Караи	Раководител на одделение за правда, слобода и безбедност, Сектор за интеграција	julijana.karai@sep.gov.mk	72235166	
8	Синела Аговик-Бугарик	Координатор за правда и внатрешни работи, Одделение за правда, слобода и безбедност, Сектор за интеграција	Sinela.Bugaric@sep.gov.mk	70409584	

9	м-р Александра Вуковиќ	Координатор за слобода и безбедност, Одделение за правда, слобода и безбедност, Сектор за интеграција	Aleksandra.Vukovic@sep.gov.mk	70409604	
10	м-р Рената Ивановска	Раководител на одделение за внатрешен пазар и конкуренција, Сектор за интеграција	Renata.Ivanovska@sep.gov.mk	70409565	
11	Богомил Темелковски	Координатор за , Одделение за внатрешен пазар и конкуренција, Сектор за интеграција	Bogomil.Temelkovski@sep.gov.mk	70409551	
12	м-р Александар Зафироски	Раководител на Одделение за економско-финансиски прашања, царина и даноци, Сектор за интеграција	Aleksandar.Zafiroski@sep.gov.mk	70409573	

13	м-р Наташа Стојановска	Координатор за економско-финансиски прашања и статистика, Одделение за економско – финансиски прашања, царина и даноци, Сектор за интеграција	Natasha.Stojanovska@sep.gov.mk	70409562	
14	Синиша Цветаноски	Раководител на одделение за земјоделство и безбедност на храната, Сектор за интеграција	sinisa.cvetanoski@sep.gov.mk	70409545	
15	м-р Зоран Донеvски	Координатор за политика на безбедност на храната, безбедноста земјоделство, безбедност и фитосанитарната политикана, Одделение за земјоделство и безбедност на храната, Сектор за интеграција	Zoran.Donevski@sep.gov.mk	70315256	

16	Иљир Куртиши	Координатор за социјална политика, Одделение за за иновации, информатичко општество и социјална политика, Сектор за интеграција	Ilir.Kurteshi@sep.gov.mk	72235019	
17	Надица Угриноска	Раководител на Одделение за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика, Сектор за интеграција	Nadica.Andonovska@sep.gov.mk	70409611	
18	Њомза Рочи Целадини	Координатор за транспорт, енергетика и транс-европски мреши, Одделение за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика, Сектор за интеграција	Njomza Roci-Xheladini@sep.gov.mk	70409531	

19	Софија Граматикова	Координатор за животна средина и регионална политика, Одделение за транспорт, енергетика, животна средина и регионална политика, Сектор за интеграција	Sofija.Gramatikova@sep.gov.mk	72235167	
20	м-р Јасна Бољат	Раководител на Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување	Jasna.Boljat@sep.gov.mk	70409552	
21	Златко Јанковски	Помошник раководител на Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување	Zlatko.Jankovski@sep.gov.mk	70409510	

22	м-р Неда Дојчиновска	Раководител на Одделение за подршка на процесот на пристапување, Сектор за стратешко планирање и подршка на процесот на пристапување
23	Зуица Змејковска	подршка на спроведување на економските критериуми при Мисијата на МК во ЕУ, Одделение за подршка на процесот на пристапување, Сектор за стратешко планирање и подршка на процесот на

Neda.Dojcinovska@sep.gov.mk

Zuica.Zmejkovska@sep.gov.mk

70409602	
70409554	

24	Елидона Белули	Виш соработник за поддршка на процесот на пристапување, Одделение за поддршка на процесот на пристапување, Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување
25	м-р Кирил Ангелов	Соработник за поддршка на спроведување на европското законодавство во Мисијата на МК во ЕУ, Одделение за поддршка на процесот на пристапување, Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување

Elidona.Beluli@sep.gov.mk

Kiril.Angelov@sep.gov.mk

70409506	
70409543	

26	м-р Марија Грубовиќ	Раководител на Одделение за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти, Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување	Marija.Grubovic@sep.gov.mk	70409607	
----	---------------------	---	--	----------	--

27	Симона Китаноска	Помлад соработник за стратешко планирање и техничко спроведување на ЕУ проекти, Одделение за стратешко планирање, градење на политики и мониторинг и техничко спроведување на ЕУ проекти, Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување	Simona.Kitanoska@sep.gov.mk	70409581	
----	------------------	--	--	----------	--

28	Мемет Жаку	Кабинетски службеник, Помошник на заменик на претседателот на Владата на РМ задолжен за европски прашања, за организација и комуникации (Координатор за стратешко планирање и мониторинг на ЕУ проекти)	memet.zhaku@sep.gov.mk	70419774	
29	Евгенија Серафимовска-Кирковски	Раководител на сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Evgenija.Kirkovski@sep.gov.mk	70409537	
30	Љубица Ѓерасимова	Раководител на Одделение за програмирање на европски фондови, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Ljubica.Gerasimova@sep.gov.mk	70409533	

31	м-р Флутура Лазами	Советник за програмирање на секторите за демократија и владеење, владеење на право и фундаментални права во рамки на ИПА и Програмите на унијата Одделение за програмирање на европски фондови, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Flutura.Lazami@sep.gov.mk	70409512	
----	--------------------	---	--	----------	--

31	м-р Лира Бојко	Советник за програмирање на секторите за развој на приватниот сектор, земјоделство и рурален развој и енергетика, Одделение за програмирање на европски фондови, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Lira.Bojku@sep.gov.mk	70409586	
32	Едон Кадриу	Помлад соработник за програмирање на транспорт и енергетика и комуникации, Одделение за програмирање на европски фондови, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Edon.Kadriu@sep.gov.mk	72204276	

33	м-р Дана Петреска	Советник за мониторинг на ИПА, Одделение за следење и евалуација на програмите на ЕУ, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Dana.Petreska@sep.gov.mk	72 204 059	
34	Агрон Беќири	Виш соработник за следење на спроведувањето на ИПА, Одделение за следење и евалуација на програмите на ЕУ, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Agron.Beqiri@sep.gov.mk	72204011	

35	Лумтурије Дервиши	Помлад соработник за мониторинг на спроведувањето на ИПА, Одделение за следење и евалуација на програмите на ЕУ, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Lumturije.Dervishi@sep.gov.mk	72204082	
36	Софче Крстиќ	Раководител на Одделение за билатерална и мултилатерална помош, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Sofce.Zafirovska@sep.gov.mk	70409525	
37	Ермира Сулејмани	Советник за билатерална помош, Одделение за билатерална и мултилатерална помош, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Ermira.Sulejmani@sep.gov.mk	70409600	

38	Елизабета Буова	Раководител на Одделение за обука за користење на европски фондови и друга странска помош, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Elizabeta.Buova@sep.gov.mk	70409609	
39	д-р Викторија Баџакова	Советник за обука за користење на европски фондови, Одделение за обука за користење на европски фондови и друга странска помош, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Viktorija.Badzakova@sep.gov.mk	70409606	

40	м-р Марија Петрушевска	Соработник за координација на обука за користење на европска и друга странска помош, Одделение за обука за користење на европски фондови и друга странска помош, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Marija.Petrusevska@sep.gov.mk	70409503	
41	Шефажет Сала	Помлад соработник за спроведување на анализа за потребите од обука, Одделение за обука за користење на европски фондови и друга странска помош, Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош	Shefajet.Salla@sep.gov.mk	70409564	

42	Христина Конеска-Бероска	Раководител на сектор за подготовка на националната верзија на Acquis Communautaire (правото на ЕУ)	Hristina.Koneska-Beroska@sep.gov.mk	70409614
43	м-р Билјана Стојаноска Дочински	Помошник раководител на сектор за подготовка на националната верзија на Acquis Communautaire (правото на ЕУ)	Biljana.Stojanoska@sep.gov.mk	70409578
44	м-р Јулија Стојановска	Раководител на одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis Communautaire (правото на ЕУ)	Julija.Stojanovska@sep.gov.mk	70409570

45	м-р Марија Бојкова-Блажеска	Советник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis Communautaire (правото на ЕУ)	Marija.Bojkova@sep.gov.mk	70409535	
----	-----------------------------	---	--	----------	--

46	м-р Мирјана Димчова	Виш соработник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот за преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото на ЕУ)	Mirjana.Miova@sep.gov.mk	70409601	
47	м-р Сања Георгиевска	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото на ЕУ)	Sanja.Georgievska@sep.gov.mk	70409556	

48	м-р Марио Јорданов	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото на ЕУ)	Mario.Jordanov@sep.gov.mk	70409566	
----	--------------------	--	--	----------	--

49	Аида Башовиќ	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото на ЕУ) (неплатено отсуство)	Aida.Basovik@sep.gov.mk	70409557	
----	--------------	---	--	----------	--

50	м-р Васка Апостолова	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото на ЕУ) (породилно отсуство)	Vaska.Apostolova@sep.gov.mk	70409491	
----	----------------------	---	--	----------	--

51	м-р Кристина Велевска	Помлад соработник за преведување правни акти и други документи за европска интеграција, Одделение за преведување и координација на процесот на преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото на ЕУ)	Kristina.Velevska@sep.gov.mk	70409585	
52	Слаѓана Ангелова	Раководител на Одделение за јазична ревизија и терминологија, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото на ЕУ)	Sladjana.Angelova@sep.gov.mk	70409550	

53	Љупка Стојчевска	Советник за јазична ревизија и терминологија, Одделение за јазична ревизија и терминологија, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis communautaire (Правото на ЕУ)	Ljupka.Stojcevska@sep.gov.mk	70409533	
54	Арлинда Беџири	Раководител на Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Arlinda.Beqiri@sep.gov.mk	75427618	
55	м-р Даница Насова-Иванова	Помошник раководител на Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Danica.Nasova-Ivanova@sep.gov.mk	70409492	
56	Блаженка Митовска	Соработник за информирање на јавноста, Одделение за односи со јавноста, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Blazenka.Miteva@sep.gov.mk	70409593	

57	м-р Славица Кузмановска	Соработник за информирање на јавноста, Одделение за односи со јавноста, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Slavica.Karova@sep.gov.mk	70409561	
58	Гзиме Ислами	Помлад соработник за информирање, Одделение за односи со јавноста, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	gzime.islami@sep.gov.mk	70 409549	
59	Емел Караџа-Коку	Помлад соработник за инфо – центар и веб-администратор, Одделение за односи со јавноста, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Emel.Karadza@sep.gov.mk	70409583	

60	Зулејха Рамадани	Самостоен референт за административна поддршка, Одделение за односи со јавноста, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Zulejha.Ramadani@sep.gov.mk	70234 511	
61	Благица Митковска	Раководител на Одделение за протокол и организациски работи, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Blagica.Korovin@sep.gov.mk	70409610	
62	Валентина Јаневска	Виш соработник за организациско административна поддршка, Одделение за протокол и организациски работи, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Valentina.Janevska@sep.gov.mk	70409501	

63	Симона Леви	Соработник за организациско административна поддршка, Одделение за протокол и организациски работи, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Simona.Levi@sep.gov.mk	70409530	
64	Насер Ризаи	Помлад соработник за протокол и организациска поддршка, Одделение за протокол и организациски работи, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Naser.Rizai@sep.gov.mk	72235192	

65	Пајтим Исуфи	Помлад соработник за протокол и организациска поддршка, Одделение за протокол и организациски работи, Сектор за организациски работи и односи со јавноста (мирување)	Pahtim.Isufi@sep.gov.mk	70234506	
66	Даниела Ѓеоргиевска-Костадиновска	Помлад соработник за административна поддршка, Одделение за протокол и организациски работи, Сектор за организациски работи и односи со јавноста	Daniela.Gjorgievska@sep.gov.mk	70409618	
67	д-р Љубиша Стефаноски	Раководител на Сектор за општи и правни работи	ljubisa.stefanoski@sep.gov.mk	70409500	
68	Енис Зеќири	Помошник раководител на Сектор за општи и правни работи	Eniz.Zeqiri@sep.gov.mk	70234953	

69	м-р Атанас Стамнов	Раководител на Одделение за административна поддршка и нормативно – правни работи, Сектор за општи и правни работи	Atanas.Stamnov@sep.gov.mk	70409538	
70	Иван Донеv	Советник за правни прашања, Одделение за административна поддршка и нормативно – правни работи, Сектор за општи и правни работи	Ivan.Donev@sep.gov.mk	70409498	
71	Олга Гештаковска	Помлад соработник за административна поддршка, Одделение за административна поддршка и нормативно – правни работи, Сектор за општи и правни работи	Olga.Gestakovska@sep.gov.mk	70409495	

72	Марјан Најдановски	Помлад референт за административна и техничка поддршка, Одделение за административна поддршка и нормативно – правни работи, Сектор за општи и правни работи		70409617	
73	Џеладин Локмани	Раководител на Одделение за јавни набавки, Сектор за општи и правни работи	Xheladin.Llokmani@sep.gov.mk	70234176	

74	Даут Хајрулахи	Кабинетски службеник, Помошник на заменик на претседателот на Владата на РМ задолжен за европски прашања, за администрација и финансии (Раководител на сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење)	Daut.hairullahi@sep.gov.mk	76 431 307	
75	Ваљон Хаскај	Помошник раководител на Сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење	Valon.Haskaj@sep.gov.mk	70234874	
76	м-р Марјан Велкоски	Раководител на Одделение за информационален систем и техничка поддршка, Сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење	Marjan.Velkoski@sep.gov.mk	70409599	

77	Ѓултен Челебиу	Раководител на одделение за архивско работење, Сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење	Gjulten.Chelebiu@sep.gov.mk	70409597	
78	Шпреса Гафури	Самостоен референт за архивско – канцелариско работење, Одделение за архивско работење, Сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење	Shpresa.Gafuri@sep.gov.mk	70234 696	
79	Сабрије Илјази	Виш референт за архивско – канцелариско работење, Одделение за архивско работење, Сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење	sabrije.suma@sep.gov.mk		

80	м-р Мевљан Мемети	Раководител на Сектор за финансиски прашања, Сектор за финансиски прашања	mevlan.memeti@sep.gov.mk	70409576	
81	Ален Ибраимоски	Раководител на Одделение за буџетска координација, Сектор за финансиски прашања	Alen.Ibraimoski@sep.gov.mk	70409536	
82	Сефер Рамадани	Советник за буџетско планирања, Одделение за буџетска координација, Сектор за финансиски прашања	Sefer.Ramadani@sep.gov.mk	72311311	
83	м-р Александра Жоглева	Виш соработник за следење на буџетски програми, Одделение за буџетска координација, Сектор за финансиски прашања	Aleksandra.Zogleva@sep.gov.mk	70409514	

84	Дафинка Мојсовска	Раководител на Одделение за буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања	Dafinka.Vuckovska@sep.gov.mk	70409515	
85	Ерсин Баки	Советник за контрола на буџетско работење, Одделение за буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања	Ersin.Baki@sep.gov.mk	70409598	
86	м-р Цветанка Данилоска	Виш соработник за евиденција на состојба на жиро сметка, Одделение за буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања	Cvetanka.Stojanoska@sep.gov.mk	70409513	
87	Арлинда Исџами	Помлад соработник за извршени контроли, Одделение за буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања			

88	Амет Амиди	Раководител на Одделение за внатрешна ревизија, Одделение за внатрешна ревизија	Amet.Amidi@sep.gov.mk	70409524	
89	м-р Маја Фузевска-Вељановска	Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси, Одделение за управување со човечки ресурси	Maia.Fuzevska@sep.gov.mk	70409575	
90	м-р Љубица Сиљановска- Дуковска	Советник за стручно усовршување, Одделение за управување со човечки ресурси	Ljubica.Siljanovska@sep.gov.mk	70409559	
91	Владимир Палашевски	Соработник за вработување, унапредување, мобилност, службенички односи и информациски систем за управување со човечки ресурси, Одделение за управување со човечки ресурси	vladimir.palasevski@sep.gov.mk	70409494	

92	Хирмете Мусли	Помлад соработник за персонална евиденција, Одделение за управување со човечки ресурси	Hirmete.Shabani@sep.gov.mk	70409563	
93	Мирослав Саздовски	Посебен советник за поддршка на процесот на интеграција	miroslav.sazdovski@sep.gov.mk	70344997	
94	Дрита Калиси	Посебен советник за поддршка на процесот на интеграција	Drita.Kalisi@sep.gov.mk		